

Македонско еколошко друштво Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД

01.01.2020-31.12.2020

Почетна состојба на 01.01.2020 година

18.207.531,00 ден.

ПРИХОДИ

А) Приходи од капитална добивка од продажба на основни средства	- ден.
Б) Приходи од позитвни курсни разлики	55.236,00 ден.
В) Приходи од донации	- ден.
В) Приходи од Проекти Грантови	37.283.029,00 ден.
Г) Приходи од надомест	37.656,00 ден.
Д) Приходи од Членарини	2.300,00 ден.
Ѓ) Приходи од консултантски услуги	956.680,00 ден.

Вкупни приходи за период 01,01,-31,12,2020: 38.334.901,00 ден.

Вкупно средства за располагање 56.542.432,00 ден.

ТРОШОЦИ

1	Плати за вработени (координатори, асистенти на проекти и сл)	9.313.880,00 ден.
2	Помошен материјал за проектни активности (вклучувајќи и камери, гпс уреди и сл)	838.449,00 ден.
3	Канцелариски материјали	145.060,00 ден.
4	Транспортни трошоци(бензин,такси превоз, патарина,паркинг, автобуски карти, авионски карти, патни трошоци за учесници)	941.403,00 ден.
5	Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, Интернет и сл).	52.794,00 ден.
6	Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори	12.062.886,00 ден.

7	Дневници и данок за дневници, надомест за користење на сопствено возило	713.652,00 ден.
8	Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на деловен простор, наем на сали и опрема за конференции, режиски трошоци канцеларија, режиски трошоци-струја, парно, вода и други комунални трошоци)	634.440,00 ден.
9	Банкарски провизии и негативни курсни разлики	220.121,00 ден.
10	Останати трошоци (сметководствени, правни, ревизорски, нотарски, дизајнерски услуги, други интелектуални услуги и други услуги)	848.830,00 ден.
11	Трошоци за осигурување на лица, имот, опрема и возила	102.042,00 ден.
12	Одржување на возила (вклучувајќи и регистрација), компјутерска опрема и инвентар	79.193,00 ден.
13	Трошоци за хотелски услуги и освежување	546.038,00 ден.
14	Трошоци за реклама, репрезентација и освежување	460.487,00 ден.
15	Трошоци за продукција на информативно-еукативни и информативни материјали (копирање, печатење, укоричување)	734.147,00 ден.
16	Субгрантирање по основ на договори	819.185,00 ден.
17	Трошоци за котизации и членарини	111.989,00 ден.
18	Набавка на основни средства (возила, компјутери, мебел, камери, проектори и сл) вклучувајќи и Инвестиции во тек	2.563.999,00 ден.
19	Трошоци за ревизија	68.411,00 ден.
20	Донации на физички и правни лица, здруженија и сл	- ден.
21	Трошоци за казнени камати, пенали и сл	- ден.
22	Трошоци за извршени услуги за спроведени истражувања и реализација	1.112.325,00 ден.
23	Останати расходи	859.815,00 ден.

Вкупни трошоци:

33.229.146,00 ден.

Крајна состојба на 31.12.2020

23.313.286,00 ден.